

Предметна програма од прв циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	СТРАНСКИ ЈАЗИК		
2.	Код	ОI-8		
3.	Студиска програма	Општ изборен предмет – Градежништво, Геотехника, Геодезија		
4.	Организатор на студиска програма	Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје		
5.	Степен	Прв циклус на студии		
6.	Академска година/семестар	изборен	Број на ЕКТС	4
8.	Наставник	Од филолошки факултет		
9.	Предуслов за запишување на предметот	нема		
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за англиски јазик и осознавање на термините од градежништво, геотехника и геодезија на англиски јазик.			
11.	Содржина на програмата: Наставата: Ги презентира лексичките и соодветните морфо-синтаксички елементи на стручниот регистер, Со интегрална употреба на четирите јазични вештини ги вградува овие елементи во најфреквентните микроакти како: искажување на местоположба, еднаквост, нееднаквост, спротивност, илустрирање, предвидување, причинско-последичен однос, временски аспект и др., Ги оспособува студентите за поврзувања на лингвистичките паралингвистичките елементи, Ја развива стручно-научната мисла кај студентите преку примена на реторичките техники: анализа, синтеза, донесување заклучок, дефинирање, класифицирање и систематизирање. Ги оспособува студентите да пишуваат куси резимеа по дадена тематска содржина, *Ги оспособува студентите самостојно да се служат со еднојазичен речник.			
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, аудиториски вежби, практични вежби со самостојна работа			
13.	Вкупен расположив фонд на часови	120 часови		
14.	Распределба на расположивото време	30+30+20+0+40		
15.	Форми на наставни активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	30 часови
		15.2.	вежби (аудиториски, практични)	30 часови
16.	Други форми на активност	16.1.	Проектни задачи	20 часови
		16.2.	Самостојни задачи	0 часови
		16.3.	Домашно учење	40 часови
17.	Начин на оценување			
	17.1.	Самостојна изработка на задачи на вежби		20 бодови
	17.2.	Колоквиуми (два) 60		60 бодови
	17.3.	Семинарска работа – проект (презентација: писмена и усна)		20 бодови
18.	Критериуми за оцена (БОДОВИ - ОЦЕНА)	до 50 бода		5 (пет) (F)
		од 51 до 60 бода		6 (шест) (E)
		од 61 до 70 бода		7 (седум) (D)
		од 71 до 80 бода		8 (осум) (C)
		од 81 до 90 бода		9 (девет) (B)
		од 91 до 100 бода		10 (десет) (A)
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	40 бодови		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Механизми на интерна евалуација и студентски анкети		
22.	ЛИТЕРАТУРА			